



Модул за препознавање на воздухот




Со додавање на Blueair модулот за препознавање на воздух, Blueair Про уредот може постојано да го следи и пријавува квалитетот на воздухот во околината преку најсовремените сензори за честички и гасови. Исто така, уредот може да работи на автоматски начин, каде што брзината е поставена според нивото на загадување што сензорите го детектираат.

Ве молиме запомнете: Модулот за препознавање на воздухот ќе покаже високо ниво и на честички и на гас во првите пет минути од работењето, додека сензорите за квалитет на воздухот да ја одредуваат вредноста.


1. Извлечете го капакот што се наоѓа кај држачот на модулот.




2. Отстранете го капакот на сензорот за прав на модулот за препознавање на воздух пред употреба.




3. Внесете го модулот за препознавање на воздух во држачот за модулот.




4. Внесете го филтерот и повторно затворете ја вратата.





Двете колони ги прикажуваат нивоата на честичките со воздух (PM2.5) и загадувачите од гас (GAS). Една линија (зелено) претставува ниско ниво на честички или гас. Три линии (зелено, жолто и црвено) претставуваат високо ниво на честички или гас, што укажува дека треба да се зголеми работната брзина или да го поставите уредот на автоматски начин на работа.



За автоматски начин на работа, допрете го копчето PLUS кога уредот работи со брзина 3. Ќе се појави зборот AUTO, а двата сензори за квалитет на воздухот ќе ја прилагодат брзината според нивото на загадување. За да се вратите на рачното работење, допрете го копчето MINUS.

Начин на одржување

- Отстранете го модулот од уредот.
- Користете правосмукалка за нежно да го ичистите влезот пред сензорот за гас.
- Користете навлажнет памук за да го ичистите објективот на сензорот за прав. Откако ќе ја ичистите нечистотијата од леќата, користете сув памук за бришење на леќата. Немој да користите алкохол за чистење на леќата.
- Повторно вметнете го модулот.



www.blueair.com

Blueair AB

Danderydsgatan 11
SE-114 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair Inc.

Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair India Pvt. Ltd.

Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn



ул. Орце Николов 190-3/5, 1000 Скопје
тел: + 389 (2) 3176 920; + 389 (2) 3176 907;
факс: + 389 (2) 3177 206;
info@ecotip.com.mk; www.ecotip.com.mk